



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ  
ПО ЈАВНИ НАБАВКИ**

Бр.08-646/4  
22.09.2010 год.  
С к о п ј е

Државната комисија за жалби по јавни набавки, во состав: Маја Малахова – претседател, Мишо Василевски – член, Едита Насковска – член, Елита Шуки – член и Сузана Раваноска – член, врз основа на член 200 од Законот за јавни набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот – „ЕУРО ПЕТРОЛ“ ДОО – Чешиново, Чешиново-Облешево изјавена во постапката по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.02/2010 за набавка на течни и цврсти горива за потребите на основните и средните училишта, детската градинка и матичната библиотека на територија на Општина Кочани на договорниот орган – СОУ „ЉУПЧО САНТОВ“ – Кочани, врз основа на член 220 став (2) а во врска со член 221 од Законот за јавни набавки (Службен весник на Република Македонија бр.136/2007, бр.130/2008 и бр.97/2010), на 33<sup>-та</sup> Седница одржана на 22.09.2010 година, го донесе следниот

### **ЗАКЛУЧОК**

**1. СЕ ЗАПИРА** постапката по жалбата на жалителот „ЕУРО ПЕТРОЛ“ ДОО – Чешиново, Чешиново-Облешево изјавена во постапката по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.02/2010 за набавка на течни и цврсти горива за потребите на основните и средните училишта, детската градинка и матичната библиотека на територија на Општина Кочани на СОУ „ЉУПЧО САНТОВ“ – Кочани.

**2.** Против овој Заклучок не е дозволена посебна жалба.

### ***Образложение***

Договорниот орган, СОУ „ЉУПЧО САНТОВ“ – Кочани, спровел постапка за јавна набавка со Оглас за доделување на договор за јавна

набавка со Отворена постапка бр.02/2010 за набавка на течни и цврсти горива за потребите на основните и средните училишта, детската градинка и матичната библиотека на територија на Општина Кочани и донел Одлука бр.02-24/7 од 23.08.2010 година со која како најповолна понуда ја избрал понудата на „АЛМА КОМЕРЦ“ ДОО – Неготино.

Понудувачот „ЕУРО ПЕТРОЛ“ ДОО – Чешиново, Чешиново-Облешево изјави жалба во постапката за доделување на договор за конкретната јавна набавка со одредени забелешки во делот на евалуацијата на понудите.

Во известување доставено до Државната комисија, договорниот орган наведува дека жалбата на жалителот е основана поради што е донесена Одлука бр.02-185/1 од 03.09.2010 година со која се става вон сила Одлуката бр.02-24/7 од 23.08.2010 година за дел 1 од предметот на набавката и поништува постапката за доделување на договор за јавна набавка за дел 1 – набавка на масло за греење (ЕЛ).

Државната комисија разгледувајќи ги доставените писмени докази, како и наводите на двете страни, смета дека договорниот орган постапил согласно одредбите од член 221 став 1, 2 и 3 од Законот за јавните набавки кој предвидува: „1) Ако договорниот орган по приемот на жалбата, најде дека истата е делумно или во целост основана, може постојната одлука да ја стави вон сила, односно да донесе нова одлука, или да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, да го исправи дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил или да спроведе нова постапка за доделување на договор за јавна набавка, со известување на учесниците во постапката на начин пропишан со овој закон, во рок од пет дена од приемот на жалбата. 2) Против новата одлука, дејствие или пропуштање за преземање дејствие, подносителот на жалбата има право на жалба под условите предвидени со овој закон” и 3) Договорниот орган кој ги користи овластувањата пропишани со овој член, должен е за тоа да ја извести Државната комисија со доставување на новата одлука, односно докази за доставување на истата на жалителот.

Со оглед на тоа што, договорниот орган постапил согласно член 221 од Законот за јавните набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки заклучи да ја запре постапката по жалбата на „ГЕОХАЈД МАКЕДОНИЈА“ ДОО – Скопје.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**

**Маја Малахова**

Бр.08-646/4  
22.09.2010 год.  
С к о п ј е

Доставено до:  
- Странките; и  
- Архива.